



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



Уп. бр. 08-90

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото Триглав Склади, друштво за управување ДОО со регистрирано седиште на Словенска цеста 54, 1000 Љубљана, Словенија преку адвокат Дејан Кнезовиќ од Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници од Скопје, на седницата одржана на ден 31.12.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Триглав Склади, друштво за управување ДОО со регистрирано седиште на Словенска цеста 54, 1000 Љубљана, Словенија, ќе стекне единствена контрола врз Алта Склади, друштво за управување ДОО со седиште на Железна цеста 18, 1000, Љубљана, Словенија, преку купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) на ден 11.12.2018 година, а дополнето на ден 13.12.2018 година согласно одредбите од член 15 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), Триглав Склади, друштво за управување ДОО со регистрирано седиште на Словенска цеста 54, 1000 Љубљана, Словенија (во понатамошен текст: Триглав Склади) достави известување за концентрација согласно кое Триглав Склади ќе стекне единствена контрола врз Алта Склади, друштво за управување АД, со регистрирано седиште на Железна цеста 18, 1000, Љубљана, Словенија (во понатамошен текст: Алта) преку купопродажба на 100% од акциите на Алта, врз основа на договор за купопродажба на акции. Наведената трансакција претставува концентрација во смисла на член 12 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, прилозите кон истото и дополнувањето го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

1. Триглав Склади, Словенија е контролирано друштво од Заваровалница Триглав и кое заедно со другите поврзани друштва ја сочинуваат Триглав Групата на друштва, (во понатамошен текст: Триглав Група) Заваровалница Триглав е крајно матично друштво на Триглав Групата.

Триглав Склади е друштво за управување со имот. Главниот бизнис на Триглав Склади е управување со инвестициски фондови, индивидуално управување со средства и инвестициско советување.

Триглав Склади го управува Кровниот склад Триглав взајемни склади, составено од 17 UCITS инвестициски фондови, и работи исклучиво на територијата на Република Словенија.

Дејностите на друштвото Триглав Склади со оглед на одредбите на актот за основање се:

- Управување на инвестициски фондови,
- Услуги за управување со финансиски средства,
- Помошните услуги вклучуваат:
- Инвестициско советување во врска со финансиските инструменти,
- Услуги за чување и административни услуги во врска со единици на инвестициски фондови.

-Заваровалница Триглав е крајно матично друштво на Триглав Групата, работи заедно со неговите подружници и поврзани друштва на седум пазари и во шест држави и вработува 5.140 работници. Заваровалница Триглав е водечко друштво за осигурување во Словенија. Дејностите на Заваровалница Триглав согласно со стандардната класификација на дејности се: животно осигурување, осигурување кое не вклучува животно осигурување, реосигурување, пензиски фондови, услуги на осигурителни агенти и брокери и други помошни дејности на осигурување и пензиско финансирање.

-Триглав Групата има две поврзани друштва во Република Македонија и тоа се следните:

- Триглав Осигурување АД Скопје со регистрирано седиште на бул. 8ми Септември бр.16 (зграда Хипериум). Скопје-Република Македонија. Триглав Осигурување АД се приклучи на Триглав Групата во 2007 година и е водечки осигурувач на македонскиот пазар за осигурување нудејќи ги сите класи на неживотно осигурување.
- Триглав Осигурување Живот АД Скопје со регистрирано седиште на бул. 8ми Септември бр.16 (зграда Хипериум). Скопје-Република Македонија. Во 2017 година Триглав Групата влезе на пазарот на животно осигурување во Македонија. Ги нуди сите класи на животно осигурување.

2. Алта, Словенија управува со 19 UCITS инвестициски фондови на територијата на Република Словенија и три UCITS инвестициски фондови (Алта Емерџинг Бонд, Алта Мултикеш, Алта Спешл Опортунити) на територијата на Република Хрватска. Концентрацијата ги вклучува потфатите на Целното друштво во



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



целост- друштвото за управување со инвестициски фондови и сите инвестициски фондови во управувањето на тоа друштво.

Алта Словенија нема поврзани друштва во Република Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
Д-р Владимир Наумовски